

АГЕНДА

Ден 1

09:00 Регистрација и вовед во курсот	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Регистрација на учесниците. Ќе бидат презентирани целите и очекувањата од работилницата.

09:15 Сесија 1: Рекапитулација од работилница 1, материјалност во планирање и извршување на ревизија и проценка на ризици – ПРВ ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе започне со рекапитулација и потсетување на сработеното во Работилница 1 и посебен осврт и повторување на анализа на барањата на МСР 300 „Планирање на ревизијата на финансиски извештаи“, вклучувајќи го значењето на планирањето на ревизијата и одредувањето на ревизорската стратегија преку документирање на планот за ревизија. Исто така, ќе се опфати и потсетување на делот за проценка на ризици со цел полесно совласување на материјата од оваа работилница. Оваа сесија ќе изврши рекапитулација на студијата на случај „ПејаСко“.
10:35 Пауза за кафе	

10:50 Сесија 1: Рекапитулација од работилница 1, материјалност во планирање и извршување на ревизија и проценка на ризици – ВТОР ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе започне со рекапитулација и потсетување на сработеното во Работилница 1 и посебен осврт и повторување на анализа на барањата на МСР 300 „Планирање на ревизијата на финансиски извештаи“, вклучувајќи го значењето на планирањето на ревизијата и одредувањето на ревизорската стратегија преку документирање на планот за ревизија. Исто така, ќе се опфати и потсетување на делот за проценка на ризици со цел полесно совласување на материјата од оваа работилница. Оваа сесија ќе изврши рекапитулација на студијата на случај „ПејаСко“.

11:55 Сесија Ф1: Приходи – ПРВ ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Приходи . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.
12:15 Пауза за ручек	

12:55 Сесија Ф1: Приходи – ВТОР ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Приходи . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.

14:10 Сесија Ф2: Набавки – ПРВ ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Набавки . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.
14:30 Пауза за кафе	

14:45 Сесија Ф2: Набавки – ВТОР ДЕЛ	
Презентер	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Набавки . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.

15:45 Сесија Ф3: Платен список	
Модератор	Ненад Ранѓеловиќ, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Платен список . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.
17:00 Крај на првиот ден	

Ден 2

9:00 Сесија Ф4 и 5: Различни процеси и пари во банка	
Презентер	Гоце Христов, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки со процесите и класи на трансакции на РејаСко и тоа посебно во циклусот на Пари и готовина како и останати процеси . Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на тестови на поминување, тестови на контроли и суштински тестови.
10:30 Пауза за кафе	

10:45 Сесија Ф6 Метода на примерок во ревизија и задачи	
Презентер	Гоце Христов, овластен ревизор
Опис	Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на натамошните ревизорски постапки во делот на методата за примерок . Според методологијата за ревизија, ревизорот може да избере меѓу статистички или нестатистички пристап при користење на методата на примерок во ревизијата.
12:15 Пауза за ручек	

13:15 Сесија Г Завршни ревизорски постапки

Презентер Милена Јованова, овластен ревизор

Опис Оваа сесија ќе има за цел да ги запознае и вклучи учесниците во извршување на завршните ревизорски постапки. Учесниците ќе се запознаат и ќе треба да извршуваат ревизорски постапки во смисла на анализа на конечните финансиски извештаи, изготвување ревизорски постапки за тестирање на процените, како и и за подготвување на Меморандумот за завршување на ревизијата.

Ќе се вклучат и примери за типови на мислења со различни ситуации.

14:45 Пауза за кафе

15:00

Презентер Костадин Пецев, овластен ревизор

Опис Оваа сесија ќе има за цел и задача да се зајакнат аналитичките и интелектуалните вештини на учесниците што учествуваат преку ангажирање во практична студија на случај што вклучува расудувања за способноста на друштвото да продолжи како континуитет.

Сесијата ќе вклучува и практичен пример на студијата Пејаско надградена и додадена со цел да се одрази прашањето на Континуитет.

17:00 Крај на вториот ден